

### Тренинг курс



#### **“ Запознавање и можности за искористување на предностите кои ги нуди РАМКОВНА ПРОГРАМА 7 (РП7)” (FRAME PROGRAM 7 (FP 7))**

#### **Целта на курсот:**

Запознавање со можностите кои ги нуди рамковната програма, РП 7, која за прв пат е отворена и за мали и средни претпријатија.

#### **Рамковна програма (РП 7)**

Зголемен буџет во однос на рамковната програма РП 6. Фокусирана е на одредени теми, посебен акцент е ставен на проекти на база на соработка меѓу науката и индустријата.

Овие компоненти ја прават оваа програма многу пофлексибилна и многу поблиску до вистинските потреби на индустријата.

#### **Области на кои се става посебен акцент:**

Здравје, храна, земјоделство и рибарство, биотехнологија, нанотехнологија, енергија, заштита на животна средина, транспорт

#### **Кој може да учествува:**

Универзитети, мултинационални корпорации, мали и средни претпријатија, јавна администрација и поединци.

#### **6<sup>те</sup> чекори за реализација на вашата потреби се:**

- Идеја
- Проверка на правилата за РП 7
- Барање партнери
- Поднесување апликација
- Оценка на проектот (ако е позитивна, следува дефинирање на деталите)
- Потпишување договор


#### **Позитивни страни**

- Оценката на проектите е комплетно независна и се врши од страна на Европската Комисија.
- Неповратни грантови

#### **Нејаснотии на кои може да најдете**

Дали ја имам вистинската идеја? Дали тоа ќе ми помогне во моето работење? Како се изработува проект? Како да најдам партнери?

Одговор на овие прашања и на многу други, може да добиете на семинарот со следнава програма:



#### **ЗНАЕЊЕ, ИДЕЈА ТЕХНОЛОГИЈА И РАЗВОЈ**

**ПРОГРАМА ЗА  
ТРЕНИНГ КУРСОТ**



**Траење на курсот:**

Два дена, со почеток во 9 ч и крај на семинарот во 17 ч

Вклучени две кафе паузи и пауза за ручек

**Тип на тренинг:**

Излагање на предавачот

Интерактивна комуникација

Практични примери со можност вие сами да изработите проект

**Теми на дискусија:**

Вовед во тренингот

Запознавање со ФП7 - цели, структура, работни програми, повици

CORDIS и каде да се најде информација

Како до добра идеја? (какви идеи, каде и како да се најдат и како да се направи избор на добра тема за проект?)

Создавање конзорциум (што е

добар конзорциум и како да се најде добар потенцијален партнер?)

Пишување предлог проект (правила за пишување проект и формулари)

Како се прави буџет за проектот (правила, ставки, начин на пресметување)

Поднесување на предлогот (како се поднесува проект и кои правила треба да се почитуваат?)

Како се прави избор на добри проекти и како се одвива нивната евалуација?

Преговарање пред почетокот на проектот

Почнување на проектот

SICA и Меѓународна соработка (акции за земјите од Западен Балкан, правила за учество)

Други можност за финансирање проекти

**Додатни информации:**

Секоја тема ќе биде објаснета со куса презентација од 15-20 минути, која ќе биде проследена со вежба за секој учесник.

**За време на тренингот ќе добиете материјал и можност директно да ги следите последните информации за програмата, на интернет.**

**Во текот на денот ќе добиете две кафе паузи и ручек.**

**ЦЕЛТА Е СЕКОЈ УЧЕСНИК НА ТРЕНИНГОТ ДА СЕ ЗДОБИЕ СО ПРАКТИЧНИ ЗНАЕЊА И ДА БИДЕ ПОДГОТВЕН ДА НАПИШЕ ИЛИ ДА УЧЕСТВУВА ВО ЕУ ПРОЕКТ.**

**Предавач :**

Професор Доктор Владо Какуринов, Национален Координатор

**Во соработка со :**

Консултантска кука, Фоод Консултинг-Скопје